



# МАКЕДОНИЈА



## ПРЕГЛЕД

2015 ја одбележа втората година како Македонија учествува на PISA оценувањето на учениците од 70 земји во областите, математика, читање, заедничко решавање на проблеми и финансиска писменост. Според резултатите, поголемиот дел од 15-годишниците се најдоа на дното на табелата што укажува на високо ниво на функционална неписменост по предметите по кои се организирани тестирањата. Истотака се заклучува дека има неразмерен исход по групи како на пример помеѓу урбани и рурални или помеѓу групи со низок и висок приход.

Учениците Роми се соочуваат со социјални и образовни потешкотии што резултира со високо ниво на рано напуштање на образовниот процес. Само 15% од по возрасните млади Роми го завршуваат општото или стручното образование. Во просек, едно од вкупно две испитани деца Роми посетува предучилишно образование кое може да обезбеди соодветна подготовка за понатамошни академски успеси.

Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ) гради партнерства со владиниот и невладиниот сектор за да започне интервенции на национално ниво кои имаат за цел да го намалат раното напуштање на образовниот процес и да обезбедат системско, долгорочно подобрување за Ромската заедница. РЕФ, во партнерство со Министерството за Образование и Наука и Министерството за Труд и Социјална Политика инвестира во раното детско образование на децата Роми и овозможува академска и финансиска поддршка во основно и средно образование.

## Од 2005-та

Ромскиот Образовен Фонд поддржа



Ромскиот Образовен Фонд има инвестирано

Повеќе од 7,800,00 евра во Македонија

## ДОНИРАЈТЕ ВО РЕФ!

<http://www.romaeducationfund.org/support-ref>



### Roma Education Fund Hungary – Headquarters

Terez korut 46  
1066 Budapest, Hungary  
email: [Info@romaeducationfund.org](mailto:Info@romaeducationfund.org)  
[www.romaeducationfund.org](http://www.romaeducationfund.org)

### Contact

Roma Education Fund Country Facilitator, **Senad Mustafov**, [smustafov@romaeducationfund.org](mailto:smustafov@romaeducationfund.org)

- RomaEducationFund
- @romaeducation
- roma\_education\_fund
- romaeducationfundref

# РОМСКИ ОБРАЗОВЕН ФОНД ВО МАКЕДОНИЈА

ПОДДРЖАНИ И ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ ВО 2017 - 2018



Ниво на образование	Проект	Корисник на грантот/Имплементиран од
Ран детски развој и предучилишно образование	Инклузија на деца Роми во предучилишни установи	Министерство за Труд и Социјална Политика, Одделение за Имплементација на Национална Стратегија за Роми
Основно и Средно образование	Туторска поддршка за деца Роми во Основно Образование	Конзорциум на НВО и предводени од Ромски Ресурсен Центар Шуто Оризари – Скопје и Сонце – Тетово
	Стипендии и Менторство/Туторство за поддршка на деца Роми во Средното образование	Министерство за Образование и Наука/Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
	Десеграгија на деца Роми во специјалните училишта и нивна интеграција во редовните училишта	Сектор за Еднакви можности, Министерство за Труд и Социјална Политика
Високо образование	Стипендирање, Менторство/Туторство, академски и други обуку за студенти Роми	НВО Ромаверзитас
Образование за возрасни	Ромите дипломирајте и имајте подобар живот	НВО Тернипе МК – Делчево

## ПРОЕКТИ ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ВО 2017


Проект	Финансиран од
Подобрување на Вработувањето на Ромите Преку Образование и Обука	EuropeAid/135012/M/ACT/MK Fostering Social Inclusion
Завршување на Училиштето како Патека кон Вработување	EuropeAid/136315/ID/ACT/MK Social Inclusion and Employment at Local Level

## Од 2005-та, Ромскиот Образовен Фонд поддржа:


### Рано детско образование и развој



### Основно Образование



### Образование за Возрасни



### Средно Образование



### Високо Образование

